



НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Дирекција за финансиска стабилност и макропрudentна политика

Бр. 16-678/1

Скопје, 10.1.2023 година

**До
сите банки
- на внимание на Управниот одбор**

Предмет: Барање за доставување податоци

Почитувани,

За потребите на редовните анализи на банкарскиот систем, ве молиме да ги доставите следниве податоци:

1. Број на вработени и нивната структура според степенот на образование, со состојба на 31.12.2022 година (образец бр. 1);
2. Број на филијали, експозитури, шалтери и претставништва според региони со состојба на 31.12.2022 година (образец бр. 2);
3. Податоци за капиталот и акционерската структура, и тоа:
 - структура на акционерскиот капитал според видот на акционерот и според видот на акциите (обични и приоритетни акции) со состојба на 31.12.2022 година (образец бр. 3);
 - структура на акционерскиот капитал според земјата на потекло на акционерите со состојба на 31.12.2022 година (образец бр. 4);
4. Структура на кредитната изложеност кон физички лица според одделни кредитни производи и според висината на месечните примања, со состојба на 31.12.2022 година (образец бр. 5);
5. Преглед на изворите на финансирање на банката од матичните субјекти, вклучително и поврзаните лица со нив, со состојба на 31.12.2022 (образец бр. 6);
6. Број на примени, прифатени и одбиени кредитни барања во втората половина од 2022 година, за одделните кредитни производи од физичките лица и вкупно од нефинансиските друштва, за секој месец одделно (образец бр. 7);
7. Податоци за износот на отпишаните побарувања и наплатените отпишани побарувања од физички лица, нефинансиски правни лица и останати нефинансиски лица, во четвртиот квартал од 2022 година (образец бр. 8);

Народна банка на Република Северна Македонија

бул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр.1, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Телефони: 02 3108-108 (Централа); 02 3108-175

Факс: 02 3108-357 (Централа); 02 3108-348

www.nbrm.mk

8. Износ на кредити одобрени со исклучоци¹ во однос на стандардните критериуми за одобрување кредити, воспоставени од страна на банката, по одделни кредитни производи на домаќинствата (образец бр. 9). Исклучоците од стандардните критериуми за одобрување кредити се однесуваат, пред сè, на следново: висината или типот на каматната стапка, рокот на отплата на кредитот, возраста на клиентот, показателот ДТИ, минимален месечен приход на клиентот, одобрен износ на кредитот, барање за ко-кредитобарател, показателот ЛТВ, потребни документи или слично;
9. Валутна структура на депозитите и трансакциските сметки, по одделни сектори, со состојба на 31.12.2022 година (образец бр. 10);
10. Податоци за структурата на приходите и расходите од провизии и надоместоци за 2022 година (образец бр. 11);
11. Податоци за износот и бројот на станбените кредити одобрени на физички лица, коишто користат субвенционирање на станбен кредит, согласно Законот за субвенционирање на станбен кредит („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/11, 24/13, 43/14, 109/14 и 6/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19). Прашањето го одговараат банките коишто, согласно со овој закон, склучиле договор со Министерството за финансии за одобрување на субвенционирани станбени кредити под услови и на начин утврдени со овој закон (образец бр. 12);
12. Податоци за вкупните кредити на нефинансиските друштва според дејности, валута и големина на друштвата, со состојба на 31.12.2022 година (образец бр. 13);
13. Податоци за нефункционалните кредити на нефинансиските друштва според дејности, валута и големина на друштвата, со состојба на 31.12.2022 година (образец бр. 14);
14. Податоци за вкупните кредити на нефинансиските друштва врз основа на финансирање на проекти, по дејности и валута, со состојба на 31.12.2022 година (образец бр. 15);
15. Податоци за нефункционалните кредити на нефинансиските друштва врз основа на финансирање на проекти, по дејности и валута, со состојба на 31.12.2022 година (образец бр. 16);
16. Состојба и број на кредити на нефинансиските субјекти, коишто се осигурени и осигурена сума, по одделно друштво за осигурување коешто ја издало полисата, со состојба на 31.12.2022 (образец бр. 17);
17. Состојба на кредитна изложеност и број на кредити на физичките лица коишто се обезбедени со полиса за животно осигурување и осигурена сума, по одделно

¹ Според Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 76/20, 116/20 и 83/22), политиката за управување со кредитниот ризик или другите интерни акти за идентификување, мерење, контрола или намалување и следење на кредитниот ризик (правила, процедури и слично), коишто банката е должна да ги воспостави и да ги примени, треба, меѓудругото, да содржат дефинирање на дозволените исклучоци, постапката за нивно одобрување и дефинирање на прифатливото ниво на кредитна изложеност одобрена со дозволени исклучоци за определен период. Исто така, согласно со истата одлука, информативниот систем (системот за известување) на банката треба да обезбеди извештаи за кредитните изложености одобрени врз основа на исклучоците дефинирани во интерните акти на банката.

друштва за осигурување коешто ја издало полисата, со состојба на 31.12.2022 (образец бр. 18);

18. Состојба на кредитна изложеност и број на кредити коишто се обезбедени со имот којшто е осигурен со важечка полиса и осигурената сума, по друштво за осигурување коешто ја издало полисата, со состојба на 31.12.2022 (образец бр. 19);
19. Состојба на главницата по депозити на одделните друштва за осигурување (депозити по видување, средства на трансакциски сметки, орочени депозити), со или без ограничувања за располагање, според валутните карактеристики (во денари, девизи и во денари со девизна клаузула), со состојба на 31.12.2022 (образец бр. 20);
20. За банките што вршат продажба на осигурителни полиси – износ на бруто полисирани премии и број на продадени осигурителни полиси, според намената на осигурувањето и според договарањето на осигурувањето, во текот на 2022 година (образец бр. 21, табели бр. 1 и 2);
21. За банките што ги осигуруваат кредитите кај друштвата за осигурување – преглед на платените бруто-премии од банката за осигурување кредити и наплатените штети од друштвата за осигурување врз основа на осигурените кредити, во текот на 2022 година (образец бр. 21, табела бр. 3);
22. Наплатени штети врз основа на кредити обезбедени со полиси за животна осигурување, кадешто се случил ризичен настан покриен со полисите за животна осигурување, вклучително и износ и број на овие кредити, за 2022 година (образец бр. 22);
23. Побарувања врз основа на кредити за „зелено финансирање“, одделно за корпоративниот сектор и за домаќинствата, со состојба на 31.12.2022 (образец бр. 23);
24. Обврски врз основа на користени кредитни линии, по одделен кредитор, кои се наменети за „зелено финансирање“, со состојба на 31.12.2022 (образец бр. 24);
25. Податоци за вкупните приходи на банката по основ на камати и по основ на провизии што се остварени од клиентите со претежни дејности коишто се идентификуваат како интензивни емитенти на гасови со ефект на стаклена градина (т.н. „green house gas intensive sectors“ англ.). Списокот на дејности е наведен во табелата приложена кон ова барање и е направен со примена на соодветната дефиниција на дејности од Европската централна банка (образец бр. 25).
26. Вкупен износ на станбени кредити и нефункционални станбени кредити според намената, со состојба на 31.12.2022 година (образец бр. 26);
27. Директни и индиректни трошоци од активности преземени за наплата на нефункционални и отпишани побарувања од домаќинства и нефинансиски друштва за 2022 година. Директни трошоци се оние коишто се направени за наплата на конкретни нефункционални или отпишани побарувања, односно за овие трошоци може точно да се идентификува побарувањето за чијашто наплата се направени трошоците (пр. трошоци од правни постапки преземени во врска со наплата на некое конкретно побарување). Индиректни трошоци се оние коишто се направени, генерално, за организација и управување со вкупните процеси за наплата на

нефункционалните или отпишани побарувања во банката, односно кај индиректните трошоци не е можно точно да се идентификува конкретното побарување за чијашто наплата се направени овие трошоци (пр. трошоци за плати на вработените во организациската единица на банката одговорна за управување и наплата на нефункционални и отпишани побарувања) (образец бр. 27);

28. Депозити од небанкарските финансиски институции – резиденти, со состојба на 31.12.2022 година (образец бр. 28);
29. Износ и структура на вложувањата на банките во други финансиски институции и во нефинансиски субјекти, со состојба на 31.12.2022 година (образец бр. 29);
30. За банките што се членки на берзата – износ на приходите врз основа на брокерските провизии остварени при работа со физички лица во 2022 година;
31. Податоци за просечната висина на показателот ДТИ и ЛТВ (дефинирани во потточките 2.20. и 2.21. од Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 76/20, 116/20 и 83/22)), при што просечната висина на показателите треба да се пресмета како обичен просек од пресметаните нивоа на овие показатели за новоодобрените кредити на физичките лица во одделните квартали од соодветната година (образец бр. 30);
32. Структура на износот на новоодобрената кредитна изложеност на физички лица, бројот на склучени договори и бројот на физички лица, според интервалите на движење на показателот ДТИ (дефиниран во потточката 2.20. од Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 76/20, 116/20 и 83/22)), одделно за изложености во денари и, одделно за изложености во девизи или во денари со девизна клаузула (образец бр. 31, табели 1 и 2);
33. Структура на износот на новоодобрената кредитна изложеност врз основа на станбени кредити на физички лица, бројот на склучени договори за станбени кредити и бројот на физички лица, според интервалите на движење на показателот ЛТВ (дефиниран во потточката 2.21 од Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 76/20, 116/20 и 83/22)), одделно за изложености во денари и, одделно за изложености во девизи или во денари со девизна клаузула (образец бр. 32, табели 1 и 2);
34. Структура на износот на новоодобрената кредитна изложеност врз основа на други кредити на физички лица обезбедени со недвижности (не вклучувајќи ги станбените кредити), бројот на склучени договори за кредити обезбедени со недвижности и бројот на физички лица, според интервалите на движење на показателот ЛТВ (дефиниран во потточката 2.21 од Одлуката за методологијата за управување со кредитниот ризик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 76/20, 116/20 и 83/22)), одделно за изложености во денари и, одделно за изложености во девизи или во денари со девизна клаузула (образец бр. 33, табели 1 и 2);

35. Вложувања и трошоци за информатичка технологија и софтвер за 2022 година (образец бр. 34).

Ве молиме да ги доставите овие податоци до Дирекцијата за финансиска стабилност и макропрudentна политика по електронски пат на VaskovM@nbrm.mk и SokolovaT@nbrm.mk, најдоцна до 24.2.2023 година.

Обрасците доставени во прилог на овој допис можете да ги преземете од интернет-страницата на Народната банка на Република Северна Македонија, во делот Супервизија/Извештаи, показатели, презентации и обрасци/Обрасци/Обрасци за банки.

За евентуални прашања при подготвувањето на бараните податоци, обратете се до Михајло Васков (VaskovM@nbrm.mk) или Татјана Терзијанова (SokolovaT@nbrm.mk).

Со почит,

Директор
Наташа Андреева
